



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

Друштво за производство, трговија и услуги
ЕТТ ИНЖЕНЕРИНГ КОРП ДООЕЛ
Бр. 03-01/117
26.05-2025
СКОПЈЕ 25 год.

Архивски број: 03-5168/1.

Датум: 06-05-2025

ДОГОВОР

за јавна набавка на услуги – одржување на лифтовите на Министерството за финансии

Склучен помеѓу:

1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, со седиште на ул. „Даме Груев“, бр.12 - Скопје, претставувано од м-р Гордана Димитриеска-Кочоска, министер за финансии, во натамошниот текст: договорен орган и
2. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕТТ ИНЖЕНЕРИНГ КОРП ДООЕЛ СКОПЈЕ, со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.40, Скопје, претставувано од Тони Трајчев, управител, во понатамошниот текст: носител на набавката.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е одржување на лифтовите во Министерството за финансии од марката Клеман (Kleemaan), во се според техничките спецификации (Прилог 1 кон договорот) и прифатената понуда од страна на договорниот орган (Прилог 2 кон договорот), а по спроведена поедноставена отворена постапка по оглас број 00579/2025.

Член 2

Одржувањето од член 1 од овој договор опфаќа месечна комплетна контрола и преглед на сите лифтови и интервенции по повик заради неисправност на лифтовите, како и замена на резервни и потрошни делови.

Месечната комплетна контрола и преглед на лифтовите опфаќа, но не е ограничена на:

- преглед на постројките и нивната работа според упатството;
- чистење на просториите кои припаѓаат на техничката опрема, а не се за секого достапни (машинска просторија, возно окно итн.);
- проверка на правилната работа на сите сигурносни уреди и електричните сигурносни кругови;



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

- проверка на носечките јажиња или вериги (истрошеност, затегнатост итн.) и нивните врски со другите делови;
- проверка на влечењето што се остварува со триење, доколку е применливо;
- проверка на исправноста на хидрауличната инсталација, доколку е применливо;
- проверка на изолацијата на сите струјни кругови и нивните врски со заземјувањето;
- проверка на приклучоците на громобранските инсталации;
- чистење и подмачкување на деловите на техничката опрема;
- проверка на исправноста на работата на техничката опрема при движење во обете насоки, како и при застанувањето;
- проверка на излезите за итна интервенција, доколку е применливо;
- уредно водење на матичната книга на лифтовите;
- проверка на исправноста на погонските уреди, управувачките уреди и на елементите за пренос на силина и
- проверка на интегритетот на механичката заштита од електронски склопки и разводни кутии.

Интервенциите на повик заради неисправност на лифтовите опфаќаат интервенции на носителот на набавката, заради отстранување на дефекти на лифтовите, по повик од страна на договорниот орган.

II. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната максимална вредност на договорот без пресметан данок на додадена вредност изнесува 550.000,00 денари.

Вкупниот износ на данок на додадена вредност изнесува 99.000,00 денари.

Вкупната максимална вредност на договорот со пресметан данок на додадена вредност изнесува 649.000,00 денари.

Договорниот орган не е обврзан да ја реализира вкупната максимална вредност на договорот.

Единечните цени дадени во Прилог 1 на овој договор се крајни, фиксни и непроменливи се до конечното исполнување на договорот и во нив се вкalkулирани сите трошоци што носителот на набавката ги има до нивната испорака кај договорниот орган.



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

Член 4

Цената за комплетна контрола, преглед и интервенции на повик заради неисправност на лифтовите, за 4 (четири) лифтови на месечно ниво изнесува 14.000,00 денари, без пресметан данок на додадена вредност, во кој износ се вклучени цената на работна рака, патни, дневни или евентуално други трошоци за месечна контрола и извршени интервенции по повик во текот на еден месец.

За извршување услуги со употреба на потрошни и резервни делови кои не се опфатени во листата на цени, носителот на набавката е должен да достави понуда (про-фактура) со дозволена маржа од максимум 15%. По нејзино прифаќање од страна на договорниот орган, ќе може да се пристапи кон извршување на услугата.

Надоместокот за месечно одржување на лифтовите ги опфаќа и интервенциите на повик заради неисправност на лифтовите, независно од нивниот број во текот на еден месец.

III. ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО И НАВРЕМЕНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Носителот на набавката е должен заедно со потпишаниот договор да достави банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот.

Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно и навремено извршување на договорот во висина од 10% од максималната вредност на склучениот договор со пресметан ДДВ.

Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма или во електронска форма доколку е издадена како таква од банката во изворно оригинална форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде со важност до целосното реализирање на договорот.

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: по пошта или лично на лицето за контакт определено од страна на договорниот орган.

Со оваа гаранција носителот на набавката гарантира дека предметот на договорот ќе го испорачува на начинот и според динамиката предвидени во



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

тендерската документација, односно техничката спецификација, доставената понуда и склучениот договор со договорниот орган.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 (четиринаесет) дена од денот на целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

Договорниот орган ќе ја наплати гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот и доколку дојде до негово еднострано раскинување поради неизвршување на обврските од договорот од страна на носителот на набавката.

Договорниот орган нема да бара активирање на банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот од банката која ја има издадено доколку носителот на набавката поради непредвидени околности (виша сила или други оправдани причини) не можел да ја изврши набавката што е предмет на овој договор, во кој случај носителот на набавката треба да достави писмено образложение до договорниот орган во кое ќе ги наведе причините за неизвршување или ненавременно извршување на набавката, а кое треба да биде писмено прифатено од договорниот орган.

IV. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 6

Договорниот орган плаќањето за одржувањето на лифтовите ќе го врши на месечно ниво во рок од 30 календарски денови од денот на приемот на фактурата во писарницата на Министерството за финансии, кон која се приложени уредно потпишани работни налози за извршените контроли и интервенции и извадок од матичната книга на лифтовите.

Плаќањето за замена на резервни или потрошни делови, договорниот орган ќе го врши во рок од 30 календарски денови од денот на приемот на фактурата во писарницата на Министерството за финансии, кон која се приложени уредно



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

потпишани работни налози за извршената замена и извадок од матичната книга на лифтовите.

Кон фактурата за плаќање задолжително се приложуваат уредно потпишани работни налози за извршените контроли или интервенции како и извадок од матичната книга на лифтовите, потпишани со цело име и презиме од претставник на договорниот орган и претставник на носителот на набавката.

Доколку фактурата не ги содржи сите податоци и прилози од став 1, став 2 и став 3 на овој член, нема да биде платена и ќе биде вратена на носителот на набавката на дооформување или докомплетирање.

V. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 7

Носителот на набавката се обврзува еднаш месечно да врши редовна комплетна контрола и преглед на лифтови, за што уредно води евиденција.

Носителот на набавката е должен да изврши 12 месечни контроли на лифтовите и да изврши интервенции по секој повик од страна на договорниот орган во текот на времетраењето на договорот.

Времето на одзив за интервенции на повик изнесува најмногу 2 часа.

Во случај на потреба од замена на резервен или потрошен дел носителот на набавката е должен да го обезбеди делот и изврши замена на истиот во рок од максимум 3 дена.

Член 8

Носителот на набавката се обврзува дека услугите ќе ги врши квалитетно и во согласност со позитивните прописи за овој вид на услуга, важечките норми и стандарди за овој вид на услуги, особено Правилникот за користење на лифтови и транспортери.

Носителот на набавката се обврзува дека одржувањето на лифтовите за целото времетраење на договорот ќе го врши исклучиво сертифициран сервисер.

VI. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 9

Договорниот орган се обврзува дека веднаш по признавањето за било каков дефект на лифтовите ќе го известат носителот на набавката.

Договорниот орган се обврзува да ја плати уредно доставената фактура според рокот утврден во член 6 од овој договор.

Договорниот орган е должен да определи лица кои ќе бидат задолжени за следење на реализацијата на договорот.



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

VII. ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 10

Договорот е со важност од 12 (дванаесет) месеци сметано од денот на неговото потпишување од двете договорни страни или до негово вредносно исполнување.

VIII. УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 11

Овој договор може да се раскине спогодбено во согласност на двете договорни страни.

Член 12

Овој договор може да се раскине и еднострано поради непридржување или неисполнување на договорните обврски утврдени со овој договор.

Договорната страна која поради непридржување или неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање во писмена форма.

Договорот се смета за раскинат со денот на приемот на известувањето за раскинување на договорот.

Доколку дојде до раскинување на договорот поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на договорот од страна на носителот на набавката, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

Член 13

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, договорната страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 14

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност од договорниот орган.



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

IX. ВИША СИЛА

Член 15

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските од овој договор до кое би дошло заради виша сила.

Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови и сл.).

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.

Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради виша сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.

По отстранувањето на вишата сила договорот продолжува да се реализира.

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Изменувања и дополнувања на договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување на договорот е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Договорот може да се изменува и дополнува со анекс на договорот потпишан од двете договорените страни во согласност со Законот за јавните набавки.



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

Член 17

За сè што не е предвидено со овој договор, се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за јавните набавки и од другите позитивни прописи во Република Северна Македонија.

Член 18

Во случај на спор, договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено, а доколку во тоа не успеат, согласни се спорот да го решава предметно надлежниот суд во Скопје.

Член 19

Обработката на личните податоци при реализацијата на овој договор ќе биде во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

Член 20

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) примероци за договорниот орган и 2 (два) за носителот на набавката.

Договорен орган:

Носител на набавката:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
СКОПЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
ЕТТ ИНЖЕНЕРИНГ КОРП ДООЕЛ
СКОПЈЕ

м-р Гордана Димитриеска-Кочоска
Министер за финансии

Тони Трајчев
Управител

Изработил: Петрина Мале
Контролирал: Даниела Јанкова
Одобрил: Татјана Васева
Проверил: м-р Маја Стаменковска Угриновска
 Михајло Михајловски
Проверил: Андреј Ангеловски
Согласен: д-р Андриана Матлиоска



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

Прилог 1 кон договорот – Технички спецификации

Министерството за финансии има потреба од јавна набавка на услуги – одржување на лифтови во Министерство за финансии.

Предмет на јавната набавка е одржување и сервисирање на лифтовите на Министерството за финансии за период од 12 (дванаесет) месеци и замена на резервни и потрошни делови заклучно со денот на истекот на важноста на договорот за предметната набавка.

Лифтовите за одржување и сервисирање се од марката Клеман (Kleemaan), во количина од 4 (четири) лифтови и се со следниве карактеристики:

-Количина: 2

Производител : KLEEMANN

Година на производство : 2014 год.

Вид на постројката : ЕЛЕКТРИЧЕН ПАТНИЧКИ ЛИФТ

Номинална носивост : 630 кг / 8 патници

Број на станици/приоди : 12/12

Номинална брзина : 1(m/s)

Висина на дигање : 40,5 (m)

Преносен однос : 1:1

Погонска јажница : Ø (240mm)

Отклонска јажница : Ø (240mm)

Превојна јажница : Ø // (mm)

Носечки јажиња / ремени : Челични јажиња 7 x Ø 6,5 (mm)

Начин на управување : Микропроцесорски

Електромотор : ZIENL ABEGG; тип : SM200.20C-20 5.8(kW); 3x360(V); 16,5 (A)

Редуктор: Без редуктор

Хидрауличен агрегат : ///

Дијаметар на цилиндар / клип : Ø // (mm) / Ø // (mm)

Водилки на кабина / платформа : 2 x T 75 x 62 x 10(mm)

Водилки на противтег : 2 x T 50 x 50 x 5 (mm)

Врата на возното окно : Автоматска телескопска ; 900 x 2000(mm)

Врата на кабината : Автоматска телескопска ; 900 x 2000(mm)

Димензии на кабина ШхДхВ : 1020 x 1479 x 2143(mm)

Димензии на возното окно ШхДхВ : Заеднички за двата лифта 1879 x 3432 x 45856(мм)



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

Длабочина на јама / надвишување : 1100 (mm) / 4910(mm)
Димензии на маш.просторија : МПЛ
Ограничувач на брзина: KLEEMANN; тип: KLG 1.6 D 315; CE 0400
Фаќачки уред : DYNATECH ; тип: PR 2500 UD; CE 0053
Електромеханичка сигурносна забрава : KLEFER ; тип: 40/10 ; CE 0036
Одбојник на кабина / противтег : BASF ; тип: Elastogran 165080 ; CE 0044
Сигурносен вентил : ///

-Количина: 1

Производител : KLEEMANN
Година на производство : 2014 год.
Вид на постројката : ЕЛЕКТРИЧЕН ПАТНИЧКИ ЛИФТ
Номинална носивост : 980 кг / 13 патници
Број на станици/приоди : 11/11
Номинална брзина : 1(m/s)
Висина на дигање : 36,4 (m)
Преносен однос : 1:1
Погонска јажница : Ø (240mm)
Отклонска јажница : Ø (240mm)
Превојна јажница : Ø // (mm)
Носечки јажиња / ремени : Челични јажиња 8 x Ø 6,5 (mm)
Начин на управување : Микропроцесорски
Електромотор : ZIEHL ABEGG; тип : SM200.30C-20 8.4(kW); 3x360(V); 22(A)
Редуктор: Без редуктор
Хидрауличен агрегат : ///

Дијаметар на цилиндар / клип : Ø // (mm) / Ø // (mm)
Водилки на кабина / платформа : 2 x T 89 x 62 x 16(mm)
Водилки на противтег : 2 x T 50 x 50 x 5 (mm)
Врата на возното окно : Автоматска телескопска ; 1000 x 2000(mm)
Врата на кабината : Автоматска телескопска ; 1000 x 2000(mm)
Димензии на кабина ШхДхВ : 1321 x 1824 x 2147(mm)
Димензии на возното окно ШхДхВ : Заеднички за двата лифта 2164 x 4024 x 40856(мм)
Длабочина на јама / надвишување : 1432 (mm) / 4854(mm)
Димензии на маш.просторија : МПЛ
Ограничувач на брзина: KLEEMANN; тип: KLG 1.6 D 315; CE 0400
Фаќачки уред : DYNATECH ; тип: PR 2500 UD; CE 0053
Електромеханичка сигурносна забрава : KLEFER ; тип: 40/10 ; CE 0036
Одбојник на кабина / противтег : BASF ; тип: Elastogran 165080 ; CE 0044



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

Сигурносен вентил : ///

-Количина: 1

Производител : KLEEMANN

Година на производство : 2014 год.

Вид на постројката : ЕЛЕКТРИЧЕН ПАТНИЧКИ ЛИФТ

Номинална носивост : 980 кг / 13 патници

Број на станици/приоди : 13/13

Номинална брзина : 1(m/s)

Висина на дигање : 44,4 (m)

Преносен однос : 1:1

Погонска јажница : Ø (240mm)

Отклонска јажница : Ø (240mm)

Превојна јажница : Ø // (mm)

Носечки јажиња / ремени : Челични јажиња 8 x Ø 6,5 (mm)

Начин на управување : Микропроцесорски

Електромотор : ZIEHL ABEGG; тип : SM200.30C-20 8.4(kW); 3x360(V); 22(A)

Редуктор: Без редуктор

Хидрауличен агрегат : ///

Дијаметар на цилиндар / клип : Ø // (mm) / Ø // (mm)

Водилки на кабина / платформа : 2 x T 89 x 62 x 16(mm)

Водилки на противтег : 2 x T 50 x 50 x 5 (mm)

Врата на возното окно : Автоматска телескопска ; 1000 x 2000(mm)

Врата на кабината : Автоматска телескопска ; 1000 x 2000(mm)

Димензии на кабина ШхДхВ : 1330 x 1854 x 2145(mm)

Димензии на возното окно ШхДхВ : Заеднички за двата лифта 2125 x 4012 x 46824(mm)

Длабочина на јама / надвишување : 1325 (mm) / 4750(mm)

Димензии на маш.просторија : МРЛ

Ограничувач на брзина: KLEEMANN; тип: KLG 1.6 D 315; CE 0400

Факачки уред : DINATECH ; тип: PR 2500 UD; CE 0053

Електромеханичка сигурносна забрава : KLEFER ; тип: 40/10 ; CE 0036

Одбојник на кабина / противтег : BASF ; тип: Elastogran 165080 ; CE 0044

Сигурносен вентил : ///

Одржувањето треба да опфати месечна комплетна контрола и преглед на сите лифтови и интервенции на повик заради неисправност на лифтовите, како и замена на резервни и потрошни за цело времетраење на договорот.

Месечната комплетна контрола и преглед на лифтовите опфаќа, но не е ограничено на:



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

- преглед на постројките и нивната работа според упатството;
- чистење на просториите кои припаѓаат на техничката опрема, а не се за секого достапни (машинска просторија, возно окно итн.);
- проверка на правилната работа на сите сигурносни уреди и електричните сигурносни кругови;
- проверка на носечките јажиња или вериги (истрошеност, затегнатост итн.) и нивните врски со другите делови;
- проверка на влечењето што се остварува со триење, доколку е соодветно;
- проверка на исправноста на хидраулчната инсталација, доколку е соодветно;
- проверка на изолацијата на сите струјни кругови и нивните врски со заземјувањето;
- проверка на приклучоците на громобранските инсталации;
- чистење и подмачкување на деловите на техничката опрема;
- проверка на исправноста на работата на техничката опрема при движење во обете насоки, како и при застанувањето;
- проверка на излезите за итна интервенција, доколку е соодветно;
- уредно водење на матичната книга на лифтовите;
- проверка на исправноста на погонските уреди, управувачките уреди и на елементите за пренос на сила и
- проверка на интегритетот на механичката заштита од електронски склопки и разводни кутии.

НАПОМЕНА:

Во понудената цена за месечно одржување на лифтовите треба да бидат опфатени патните, дневните или евентуално другите трошоци што би ги имал економскиот оператор во извршувањето на услугата-предмет на договорот.

Во понудената цена на резервните и потрошните делови понудувачот треба да ги вклучи и трошоците што ќе ги има за транспорт, монтажа, испорака, вградување, како и патни, дневни, трошоци за работна рака и слично.

Интервенциите на повик заради неисправност на лифтовите опфаќаат интервенции на носителот на набавката, заради отстранување на дефекти на лифтовите, а се спроведуваат по повик од страна на договорниот орган.

Времето на одзив за интервенции на повик треба да изнесува максимум 2 (два) часа.

Во случај на потреба од замена на резервен или потрошен дел носителот на набавката е должен да го обезбеди и изврши замена на истиот во рок од максимум 3 (три) дена.




Република Северна Македонија
Министерство за финансии

За извршување услуги со употреба на потрошни и резервни делови кои не се опфатени во листата на цени, носителот на набавката е должен да достави понуда (про-фактура) со дозволена маржа од максимум 15 проценти. По нејзино прифаќање од страна на договорниот орган, ќе може да се пристапи кон извршување на услугата.

Надоместокот за месечно одржување на лифтовите ги опфаќа и интервенции на повик заради неисправност на лифтовите, независно од нивниот број во текот на еден месец.

Единечните цени ќе се користат за евалуација, а при реализација на договорот, договорниот орган го задржува правото одредени ставки да ги искористи во повеќе наврати, а одредени ставки воопшто да не ги искористи. Кај суксеивните набавки каде има многу ставки со количини, може да се случи вкупната цена на понудата како збир на сите ставки да е повисока од износот на обезбедени средства. За овие случаи Договорниот орган наведува дека договорот ќе се склучи до вредноста на обезбедените средства и ќе се троши колку што има средства на располагање и во зависност од потребите.





Република Северна Македонија
Министерство за финансии

Прилог 2 кон договорот

ОБРАЗЕЦ НА ПОНУДА

ЕТТ Инженеринг КОРП ДООЕЛ – Скопје

Ул. Сава Ковачевиќ 9, бр.40

Врз основа на оглас 00579/2025 објавен од страна на Министерството за финансии, за доделување на договор за јавна набавка на услуги – одржување на лифтовите на Министерството за финансии, со спроведување на поедноставена отворена, преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>) и на тендерската документација ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: Друштво за производство, трговија и услуги ЕТТ Инженеринг КОРП ДООЕЛ, Скопје

I.2. Контакт информации:

-Адреса: ул. Сава Ковачевиќ 9, бр.40 - Скопје

-Телефон: 070-876-970

-Факс: /

-Е-пошта: toni.trajcev@yahoo.com

-Лице за контакт: Тони Трајчев

I.3. Одговорно лице: Тони Трајчев

I.4. Даночен број: 4058012512522

I.5. Матичен број на понудувачот: 6773362

I.6. Согласно сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за јавна набавка согласно со техничките спецификации.



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

Дел II – ТЕХНИЧКА ПОНУДА

II.1. Согласно сме да ви ја обезбедиме услугата одржување на лифтовите во Министерството за финансии за период од 12 (дванаесет) месеци која опфаќа 12 (дванаесет) месечни комплетни контроли и преглед на сите 4 (четири) лифтови, интервенции по повик во случај на неисправност на лифтовите и замена на резервни и потрошни делови, во се според барањата дефинирани во техничките спецификации од тендерската документација.

Дел III - ФИНАНСИСКА ПОНУДА

1 Опис	2 Единица мерка	3 Количина	4 Единечна цена без ДДВ	5 Вкупна цена без ДДВ (3*4)	6 ДДВ
Комплетна контрола и преглед на 4 лифтови и интервенции на повик заради неисправност на лифтовите на месечно ниво	месечна интервенција	12	14.000,00	168.000,00	30.240,00
Инвертор	парче	1	120.000,00	120.000,00	21.600,00
Инвертор за врати	парче	1	45.000,00	45.000,00	8.100,00
Сајла Ø 6,5 (mm)	метар	1	600,00	600,00	108,00
Микро прекинувач	парче	1	1.200,00	1.200,00	216,00
Главна картица	парче	1	125.000,00	125.000,00	22.500,00
Федер за врата	парче	1	5.000,00	5.000,00	900,00
Вратен контакт	парче	1	3.500,00	3.500,00	630,00
Осигурувач	парче	1	1.500,00	1.500,00	270,00
Склопка	парче	1	3.500,00	3.500,00	630,00
ПТЦ	парче	1	12.500,00	12.500,00	2.250,00
Регулатор на брзина	парче	1	500,00	500,00	90,00
LCD дисплеј со димензии 5 см x 12 см	парче	1	9.500,00	9.500,00	1.710,00
Картица за повикување	парче	1	6.000,00	6.000,00	1.080,00
Повикувачко дугме	парче	1	1.500,00	1.500,00	270,00



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

Осовина од јажница за лифт ознака AXIS 3N58-94	парче	1	12.500,00	12.500,00	2.250,00
Јажница од против тег за лифт ознака Diversion Pulley PFB 6F33-01	парче	1	75.000,00	75.000,00	13.500,00
Прстени од јажница од противтег за лифт ознака Rings 53-01	парче	1	55.000,00	55.000,00	9.900,00
Клизачи од кабина ознака Guide Shoe 6-51	парче	1	6.500,00	6.500,00	1.170,00
Сет електронски за затворање и отворање на врати	парче	1	500,00	500,00	90,00
Гумиран компензационен ланец	парче	1	200,00	200,00	36,00
Механизам од кабинска автоматска врата	парче	1	200,00	200,00	36,00
Фотозавеса на кабинска врата	парче	1	29.000,00	29.000,00	5.220,00
УПС уред од кабинска врата	парче	1	40.000,00	40.000,00	7.200,00
Пластични ролни за водење на компензационен ланец	парче	1	200,00	200,00	36,00
Ребраст ремен за кабинска врата	парче	1	14.500,00	14.500,00	2.610,00
Вкупно за колона 5			736.900,00	736.900,00	132.642,00

*Понудувачот ги пополнува задолжително сите полиња, во спротивно понудата ќе биде отфрлена како неприфатлива.

III.1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: 736.900,00 [со бројки] (седумстотинитриесетисте илјади и деветстотини денари) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 132.642,00 [со бројки] стотриесетидеилјади и шестотиничетириесетидва денари [со букви] денари.



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

III.2. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација.

III.3. Се согласуваме со начинот и рокот на плаќање утврден во тендерската документација.

III.4. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

III.5. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката за доделување на договор за јавна набавка согласно со член 114 од Законот за јавните набавки.

Дел IV - СОСТАВНИ ДЕЛОВИ НА ПОНУДАТА:

IV.1. Нашата понуда е составена од следниве делови:

1. ОПШТ ДЕЛ,
 2. ТЕХНИЧКА ПОНУДА,
 3. ФИНАНСИСКА ПОНУДА,
 4. ПРИЛОЗИ
- Изјава за сериозност,
 - Изјава за докажување способност (Прилог 4) или Документи од точка 5.2 и Документи за докажување на способност од точка 5.3.
 - НАПОМЕНА: Доколку понудувачот понудата ја поднесува како група понудувачи, со подизведувач, користи способност од друг субјект или има доверливи информации, понудувачот во прилог на понудата ги доставува и другите барани прилози.

Место и датум

Скопје, 05.02.2025

Одговорно лице

(потпис*)

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

